



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД.

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издања и огласи 602-3-291

Среда, 21 септември 1966

БЕЛГРАД

БРОЈ 36

ГОД. XXII

Цена на овој број е 0,75 (75) дина. — Претплата за 1966 година изнесува 30 (3.000) дина. — Редакција: Улица Јована Ђискича бр. 1. Пошта, факс 226 — Телефон: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671

443.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата за давање надоместок и покривање кусоци на електростопанските претпријатија за јули 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/65), во врска со одредбата на точката 1 став 3 од Одлуката за определување на електростопанските претпријатија на кои за јули 1965 година им се дава аконтација од надоместок и доделуваат средства за покривање на кусоците и за определување на аконтацијата и средствата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/65), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОНЕЧНИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА КУСОЦИТЕ ЗА ЈУЛИ 1965 ГОДИНА

1. Од средствата доделени со точката 1 под 1 на Одлуката за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата за давање надоместок и покривање кусоци на електростопанските претпријатија за јули 1965 година, во износ од 43,450.000 динари, им се определува за јули 1965 година конечен износ на надоместокот на разликата помеѓу просечниот износ на цените по кои е испорачана електричната енергија и калкулативната цена, и тоа:

1) на Претпријатието за пренос на електрична енергија „Електропренос“ во Сараево — 10,979.000 динари;

2) на Претпријатието за производство и пренос на електрична енергија „Електростопанство“ во Скопје — 2,223.000 динари;

3) на Здруженото електростопанско претпријатие на Србија во Белград — 19,832.000 динари;

4) на Претпријатието за пренос на електрична енергија „Електропренос“ во Загреб — 8,517.000 динари;

5) на Претпријатието за производство и пренос на електрична енергија „Дравске електране“ во Марибор — 1,899.000 динари.

2. Разликите помеѓу износите на надоместокот определени во точката 1 на оваа одлука и аконтациите исплатени врз основа на точката 1 од Одлуката за определување на електростопанските претпријатија на кои за јули 1965 година им се дава аконтација од надоместок и доделуваат средства за покривање на кусоците и за определување на аконтацијата и средствата, ќе се исплатат од средствата одобрени со Одлуката за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата за давање надоместок и покривање кусоци на електростопанските претпријатија за јули 1965 година. Со исплатата на овие разлики конечно се покриваат кусоците на претпријатијата од точката 1 на оваа одлука за јули 1965 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 68

14 септември 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

444.

Врз основа на членот 42 од Основниот закон за смето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумарство пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА МЕТОДОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НОВОСОЗДАДЕНА СОРТА СЕМЕ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА

Член 1

Признавање на новосоздадена сорта семе од земјоделски растенија (во понатамошниот текст: новосоздадена сорта) се врши откако ќе се утврдат:

1) биолошките и економските вредности на новосоздадената сорта;

2) реоните — подрачјата во кои новосоздадената сорта дава најдобри резултати во поглед височината и стабилноста на приносот и квалитетот на земјоделските производи.

Утврдувањето од ставот 1 на овој член се врши во огледни полиња (огледна мрежа).

Член 2

Новосоздадена сорта може да се признае само ако е таа резултат од селекција.

Член 3

Признаената новосоздадена сорта Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство (во понатамошниот текст: Секретаријатот) ја запишува во регистарот на новосоздадените сорти.

Член 4

Постапката за признавање новосоздадена сорта се поведува врз основа на барање од создателот на новосоздадената сорта односно од овластената работна организација, а постапката за одобрување интродукција на странска сорта — врз основа на барање од заинтересираната работна организација.

Член 5

Барањето за признавање новосоздадена сорта мора да ги содржи следните податоци:

- 1) вид и сорта на семе;
- 2) име на селекционерот и соработниците, по редот на учеството во работата на селекција;
- 3) назив на работната организација односно лицето што го има авторското право;

- 4) година на почетокот на селекцијата;
- 5) цел на селекцијата;
- 6) исходен материјал, назив и потекло (кај крстосување да се наведат родителите, нивните особини и др.);
- 7) опис на процесот на селекцијата;
- 8) почетен материјал и неговото умножување;
- 9) општ изглед на билката (стебленката, листот, цветот, плодот, семето и другите репродукциони органи) — морфолошки опис на сортата;
- 10) реагирање на растителни болести и штетници;
- 11) биолошки особини;
- 12) квалитет и принос на сортата;
- 13) специфичности на сортата;
- 14) расположиви количини семе;
- 15) реони — подрачја во кои создателот сака да се врши испитување на сортата.

Покрај податоците од ставот 1 на овој член, подносителот на барањето е должен да поднесе и документација за огледите што дотогаш ги извршил со пријавената новосоздадена сорта, со назначување на подрачјето — реонот на кој ги вршел огледите.

Барањето за одобрување интродукција на странска сорта треба да ги содржи само податоците од одредбите под 1 и 9 до 13 од ставот 1 на овој член.

Член 6

По поднесеното барање од членот 5 став 1 на овој правилник стручната комисија задолжително го проверува:

- 1) потеклото на сортата и начинот на нејзиното создавање, врз основа на документацијата поднесена од подносителот на барањето;
- 2) особините на пријавената сорта, нејзините биолошки својства, приносот и квалитетот на производите.

Стручната комисија врши, по потреба, преглед на посевот на сортата во текот на вегетацијата.

По поднесеното барање од членот 5 став 3 на овој правилник се проверуваат само податоците од одредбата под 2 на ставот 1 од овој член.

Резултатите од проверувањата според ст. 1 и 3 на овој член се утврдуваат записнички.

Член 7

Врз основа на податоците од поднесеното барање (член 5) и извршеното проверување (член 6), сортата се вклучува во огледната мрежа.

Ако стручната комисија најде дека нема основ за вклучување на сортата во огледната мрежа, ќе му предложи на Секретаријатот да го одбие барањето на подносителот.

Член 8

Во огледната мрежа се вршат испитувања и проверувања на сортата во микроогледи, под шифрувачка ознака.

Бројот на огледите и нивниот распоред во огледната мрежа ги утврдува стручната комисија по посебни методи за изведување сортни микроогледи за секоја култура.

Член 9

Микроогледите се изведуваат по методата на случаен распоред (блок-метода), во повеќе повторувања.

Испитувањето и проверувањето на сортите со микроогледи трае три години.

Посебните биолошки, технолошки и други испитувања на сортите се вршат кај соодветните работни организации под шифрувана ознака.

Член 10

При напоредно испитување на сортите во огледната мрежа, за основ се зема најприносната сорта (во понатамошниот текст: основната сорта) за односниот реон. Основната сорта треба да се одликува со стабилност на приносот и со други позитивни биолошки и стопански особини.

Член 11

Стручната служба што ќе ја определи Секретаријатот им дава помош на изведувачите на огледите, врши контрола на изведувањето на огледите и ги обработува конечните резултати од огледите по утврдените методи.

Член 12

Новосоздадена сорта се признава, а интродукција на странска сорта се одобрува, врз основа на резултатите од испитувањата во огледната мрежа.

За да биде новосоздадената сорта признаена и интродукцијата на странска сорта одобрена, потребно е со некои свои суштествени особини да ја надминува основната сорта и да дава задоволителни стабилни резултати во реонот за кој е наменета.

Член 13

Определена домашна сорта и одомашена странска сорта што се прошириле во производството и што се одликуваат со добри производни својства, се внесуваат во листата на сортите семе од земјоделски растенија на Југославија, врз основа на расположивата документација и резултатите на производството.

Во листата на сортите од ставот 1 на овој член се внесуваат и сортите од странско потекло чија интродукција е дозволена.

Барање за внесување во листата на сортите од ставот 1 на овој член поднесуваат заинтересираните работни организации.

Листата на сортите од ставот 1 на овој член се објавува секоја година во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 14

Признаена сорта семе може да се брише од регистарот и листата на сортите по барање на нејзиниот создател односно овластената работна организација или на предлог од стручната комисија, ако престане да ги исполнува условите за сортно семе.

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

08 бр. 2884/1
13 јули 1966 година
Белград

Заменик
сојузен секретар
за земјоделство и шумраство,
Душан Илиевик, с. р.

445.

Врз основа на членот 12 од Основниот закон за статистика („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/66) и точката 2 под 2 од Решението за статистичките испраќувања од интерес за целата земја за 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/65), генералниот директор на Сојузниот завод за статистика до-
несува

РЕШЕНИЕ

ЗА СОБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА БРОЈОТ НА ЗАПОСЛЕНИОТ ПЕРСОНАЛ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Од 5 до 20 октомври 1966 година ќе се соберат податоци за бројот на запослениот персонал во работните организации, со состојба на 30 септември 1966 година.

2. Собирањето на податоците за бројот на запослениот персонал опфаќа број на запослените работници според смените, седмичното траење на работното време, степенот на стручното образование, степенот на стручната спрема за работа на работно место, видот на работното место и школската спрема.

3. Надлежните статистички органи во републиката ќе им достават на работните организации потребен број обрасци (образец RAD-10) и упатство за

пополнување на образецот. Овие органи ќе го определат и рокот до кој работните организации се должни да им го достават пополнетиот образец.

4. Со подготвителните дејствија, организацијата и спроведувањето на собирањето на податоците за бројот на запослениот персонал ќе раководат Сојузниот завод за статистика и статистичките органи во републиките.

5. Собраните податоци ќе служат исклучиво за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 95-5443

13 септември 1966 година
Белград

Заменик генерален директор
на Сојузниот завод за статистика,
др **Александар Станоевиќ**, с.р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за измени и дополненија на Основниот закон за работните односи, кој е објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Во членот 3 став 3, во вториот ред, наместо зборот: „од“ треба да стои зборот: „во“.

Во членот 26 став 5, во шестиот и седмиот ред, наместо зборот: „настанувањето“ треба да стои зборот: „настапувањето“.

Во членот 27, во четвртиот ред, наместо зборот: „единица“ треба да стои зборот: „заедница“.

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, Белград, 2 септември 1966 година.

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

Во членот 56, во ставот 1, во третиот ред во заграда, наместо зборот: „исиум“ треба да стои зборот: „осмиум“.

Во членот 89 во точката 6, во првиот и вториот ред, наместо зборовите: „злато или златници во друга форма“ треба да стојат зборовите: „златници или злато во друга форма“.

Во членот 91, во седмиот ред, се брише бројот 3. Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, Белград, 5 септември 1966 година.

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во членот 22, во седмиот ред наместо зборот: „наредна“ треба да стојат зборовите: „и наредната“.

Во членот 23 став 2, во деветтиот ред, наместо зборот: „од“ треба да стои зборот: „до“.

Во членот 33 по зборовите: „членот 30“ треба да стојат зборовите: „став 1“.

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, Белград, 23 август 1966 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за снимањето од воздух, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/66, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА СНИМАЊЕТО ОД ВОЗДУХ

Во членот 12 став 1, во десеттиот ред, по зборовите: „извршено за потребите на“ треба да се додаде по погрешка изоставениот збор: „друг“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 6 септември 1966 година.

По извршеното споредување на текстот на Одлуката на Уставниот суд на Југославија за укинување на членот 151 од Правилникот за распределба на личните доходи што го донесе Работничкиот совет на Рударскиот басен „Колубара“ во Вреоци со текстот на таа одлука објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, утврдено е дека во објавениот текст се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 151 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ШТО ГО ДОНЕСЕ РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА РУДАРСКИОТ БАСЕН „КОЛУБАРА“ ВО ВРЕОЦИ

Во точката 3 став 3, во тринаесеттиот ред, по зборовите: „за натамошни 5%“ треба да се отвори заграда.

Во ставот 4, во осмиот ред, наместо зборот: „заедница“ треба да стои зборот: „единица“.

Во ставот 6, во шестиот ред наместо зборот: „донесува“ треба да стои зборот: „однесува“.

Од Уставниот суд на Југославија, Белград, 28 јули 1966 година

РЕШЕНИЈА

Врз основа на чл. 29 и 159 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Видаковиќ Бошко, помошник државен секретар во Државниот секретаријат за надворешни работи, се разрешува од оваа функција со 30 јули 1966 година.

Б. бр. 96
29 јули 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с.р.

Врз основа на членот 33 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува Урош Бајиќ од должноста помошник секретар во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи со 31 август 1966 година.

Б. бр. 99
31 август 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 34 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ

За советник на сојузниот секретар за информации се назначува Сарделиќ Мирко, началник на одделение во Сојузниот секретаријат за информации.

Б. бр. 101
31 август 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 1 од 21 јануари 1966 година објавува:

Правилник за дисциплинските мерки на учениците на техничките и други стручни училишта и гимназии;

Правилник за измени на Правилникот за условите што мораат да ги исполнуваат лекарите за водење на диспансер;

Решение за основање Казнено-поправен дом од полуотворен тип Бутмир-Сараево;

Одлука на Уставниот суд на Босна и Херцеговина за несогласноста на Одлуката на Собранието на комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Тузла со одредбите на членот 215 став 1 и членот 217 став 1 од Уставот на СР БиХ.

Во бројот 2 од 28 јануари 1966 година нема прописи.

Во бројот 3 од 11 февруари 1966 година објавува:
Наредба за измени и дополнение на Наредбата за елементите за склучување договор за давање здравствени услуги на осигурени лица;

Исправка на Законот за водите;

Исправка на Законот за здравствената заштита и организацијата на здравствената служба;

Исправка на Одлуката на Уставниот суд на Босна и Херцеговина — I-у 124/65.

Во бројот 4 од 21 февруари 1966 година објавува:

Закон за евиденцијата на живеалиштата и престојувалиштата на граѓаните;

Закон за објавување на прописи и други општи акти;

Закон за безбедноста на сообраќајот по патишта на СР БиХ;

Закон за смето;

Одлука за разрешување судии на Врховниот суд на Босна и Херцеговина;

Одлука за именување членови на Управниот одбор на Републичкиот општествен фонд за образование;

Препорака за кредитирањето и стипендирањето на студентите и учениците.

Во бројот 5 од 26 февруари 1966 година објавува:

Закон за условите за основање комунални заедници на социјалното осигурување на работниците;

Закон за условите за основање комунални заводи за социјално осигурување;

Закон за издвојување на средствата на бившиот Републички инвестиционен фонд од Кредитниот фонд на Стопанската банка на СР БиХ;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за посебниот начин на управување и користење на рибниот фонд и за вршење рибарство на одделни риболовни води;

Одлука за утврдување на општествено-политичките заедници односно подрачјата пострадани од поплави;

Одлука за утврдување на условите за одобрување кредити за отстранување на штети од поплави;

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за вршење дознака, контрола на дознака, сечење, шумски чекани, жигосување и извоз на дрво и за издавање уверенија за потекло на дрво;

Упатство за измени на Упатството за шумскиот ред;

Решение за разрешување и именување главен републички рударски инспектор.

СОДРЖИНА:

Страна

443. Одлука за определување конечниот износ на надоместокот на електростопанските претпријатија за покривање на кусоците за јули 1965 година — — — — —	689
444. Правилник за методот и постапката за признавање новосоздадена сорта семе од земјоделски растенија — — — — —	689
445. Решение за собирање податоци за бројот на запослениот персонал во работните организации — — — — —	690
Исправка на Законот за измени и дополненија на Основниот закон за работните односи — — — — —	691
Исправка на Законот за девизното работење — — — — —	691
Исправка на Законот за амортизација на основните средства на работните организации — — — — —	691
Исправка на Уредбата за снимањето од воздух — — — — —	691
Исправка на Одлуката на Уставниот суд на Југославија за укинување на членот 151 од Правилникот за распределба на личните доходи што го донесе Работничкиот совет на Рударскиот басен „Колубара“ во Вреоци — — — — —	691

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодрог Ѓуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17